



**Огласен дел****КОНКУРСИ**

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кратово, распишува

**К О Н К У Р С**

Бр. 15

17-XII-1958 година

**1. За секретар на Народниот одбор на општина Кратово**

**Услови:** Правен факултет или средна стручна спрема, положен стручен испит и најмалку 5 години практика на управни односно правни работи.

Документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, документи за стаж и последно решение со оценка на законитос.

Молбите заедно со документите да се достават до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општина Кратово до 2-I-1959 година.

Од Комисијата за службенички работи  
на НО на општина Кратово

Комисијата за распишување конкурси за директори на стопанските организации на Народниот одбор на општината Св. Николе

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на Земјоделското стопанство „Овче поле“ — с. Ерцелија,
2. Главен агроном на Земјоделското стопанство „Овче поле“ — с. Ерцелија и
3. Двајца лекари во Здравната амбуланта — Св. Николе, со општа пракса.

**Услови:**

За работното место под 1 и 2 инженер агроном со практика во земјоделството најмалку 1 год., или земјоделски техничар со практика во земјоделството најмалку 5 год. Плата по Тариф. правилник. Стан обезбеден.

За работното место под 2 завршен Медицински факултет и практика во струката најмалку 2 год. Плата по Законот на јавните службеници. Стан обезбеден.

Срок за поднесување на молбите до 31-XII-1958 година.

Од Конкурсната комисија на општината  
Св. Николе

Конкурсната комисија при Заводот за заштита на здравјето — Куманово,

распишува

**КОНКУРС ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ЛЕКАР ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА**

**УСЛОВИ:**

Завршен медицински факултет, курс по школска хигиена и положен стручен испит.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полскајна плата и посебен додаток по Правилникот за платите на персоналот во служба на Заводот за заштита на здравјето — Куманово.

Молбите, со сите документи по членот 31 од Законот за јавните службеници, се примаат во срок од 20 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“.

Број 898/1/1958

Од Конкурсната комисија  
на Заводот за заштита на здравјето  
Куманово

Конкурсната комисија на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет на НРМ — Скопје,

распишува

**КОНКУРС** за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ ПО ЗЕМЈОДЕЛСТВО во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет

Кандидатите треба да имаат завршен Земјоделски факултет и најмалку 5 години практика во струката.

Основа и положајна плата по прописите за јавните службеници.

Срок за поднесување на молбите е до 15-I-1959 г.

Кон молбата се приложува: диплома за завршен Земјоделски факултет, документ за 5-годишна практика и документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите се поднесуваат до Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет — Скопје.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

**МАЛИ ОГЛАСИ**

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

**ЛИЧНИ КАРТИ**

Лична карта рег. бр. 69782, серија бр. 0619971, издадена од СВР — Скопје на име Велко Трипун Стефановски, Скопје. (3860)

Лична карта рег. бр. 3549, серија бр. 0579374, издадена од СВР — Скопје на име Крсте Младен Илиевски, Скопје. (3861)

# ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## БИЛАНС

### НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-СТОЧАРСКОТО СТОПАНСТВО „НАПРЕДОК“, ТЕТОВО

Активa на ден 31-XII-1957 година Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	42.594	1.	Фонд на основните средства . . . . .	40.182
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	1.738
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	2 431	3.	Разни фондови . . . . .	4.787
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	10.797	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	674
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	3.628	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	10.145
6.	Друга актива . . . . .	838	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	272
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	22
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	239
			11.	Друга пасива . . . . .	2.229
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>60.288</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>60.288</b>

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Земјоделско-сточарското стопанство „Напредок“ — Тетово е формирано кон крајот на 1954 година, со решение на бившиот Народен одбор на Тетовска околина — Тетово бр. 17062/54 год., од бившите стопанства „Полог“ — Тетово, „Млад задругар“ с Долно Палчиште — Тетовско и „Напредок“ с Шемшово — Тетовско, и како такво е регистрирано кај Окружниот стопански суд во Скопје под фи бр. 784/54 од 23-XII-1954 год.

Со формирањето стопанството наследи од споменатите стопанства вкупна површина од 276 ха, како и основни средства во вкупен износ од 40,477.842 дин. Од примените основни средства најголем дел беа земјоделски машини и орадија што малу или воопшто не беа употребливи. Затоа орга-

ните на самоуправувањето имаа големи тешкотии за ликвидација на тие средства. Денеска стопанството располага со фонд на основни средства во износ од 42,594.000 дин. (овде спаѓа и земјишниот фонд во износ од 27,000.000 дин.) додека затечениот фонд на основните средства од бившите стопанства беше без процена на земјишниот фонд.

Стопанството во текот на 1956 година — еден дел од своето земјиште во површина од околу 90 ха му отстапи на Околинскиот задружен сојуз — Тетово за формирање на живинарска фарма.

Стопанството во 1957 година воведо нов систем на наградувањето по единица производ. Иако во тоа имаше тешкотии, сепак постигна задоволителни резултати.

Работната сила во стопанството изнесува 27 души. Преку летото се користи сезонска работна сила.

Во борбата за високи приноси стопанството во 1957 год. постигна неочекувани резултати во производството на пченицата и пченката: добиени се просечно 3.500 кг. пченица од хектар, а пак пченка 6.355 кгр. во зрно. За овој успех стопанството беше наградено од страна на Земјод. шум. комора на ФНРЈ со 1,240.000 динари, а од страна на фондот за унапредување на земјоделието ни беше доделена

награда за пченицата од 200.000 дин. додека првата награда беше за високи приноси на пченката.

Платниот фонд во 1957 год. изнесуваше 7,778.000 динари, а просечната месечна плата на работниците изнесуваше околу 11.000 дин.

Стопанството во текот на 1957 година оствари добивка од 1,037.000 динари која добивка е распоредена во фондовите на стопанството. (49)

## БИЛАНС

### НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА И ОТКУП НА ТУТУН — КРУШЕВО

Активa

на ден 31-XII-1957 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	82.192	1.	Фонд на основните средства . . . . .	78.757
2.	Инвестиции во тек . . . . .	95.930	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	3.435
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	29.068	3.	Разни фондови . . . . .	42.095
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	89.853
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	418.271	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	6.077
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	71.819	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	381.885
6.	Друга актива . . . . .	11.687	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	48.381
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	148
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	55.565
			11.	Друга пасива . . . . .	2.771
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>708.967</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>708.967</b>

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА И ОТКУП НА ТУТУН, КРУШЕВО, ВО 1957 ГОДИНА

Во 1957 година претпријатието откупи 714 тони тутун од бербата 1956 год. за вредност 392,431.497 дин., или средно 549 дин. за 1 кгр.

По обработката на наведената количина е добиен финален продукт 647 тони од кои за извоз 533 тони, а за домашните фабрики 114 тони и е постигната средна цена за извозните и домашните тутуни 1.234 дин. по 1 кгр.

Во 1957 год. постигната е добивка од 115 129.945 дин. од таа сума му останува на претпријатието за самостојно располагање 3,250.559 дин., а за плати од добивката 3,441.095 дин.

Претпријатието во 1956 год. работеше со 551 работник, а во 1957 год. со 446 работници — просечно.

Во 1955 год. отпочна изградба на нов магацин за тутун со капацитет од 250 тони и со две модерни работилници за 250 сортичарки. Магацинот ќе биде дограден до крајот на 1958 год. (55)

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ — НЕГОТИНО**

Активa			Пасивa		
на ден 31-XII-1957 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	11.999	1.	Фонд на основните средства . . . . .	4.761
2.	Инвестиции во тек . . . . .	413	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	7.238
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	2.015	3.	Разни фондови . . . . .	5.643
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	102.067	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	11.813	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	413
6.	Друга актива . . . . .	14.761	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	101.447
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	3.964
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	13
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	18.396
			11.	Друга пасива . . . . .	1.193
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>143.068</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>143.068</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието за обработка на тутун „Моша Пијаде“ — Неготино е основано со Решение бр. 1659 од 12-II-1955 год. на Народниот одбор на општината Неготинр, а е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 1106 од 20-VII-1955 г.

Претпријатието има за задача произведената количина тутун од реонот на оваа општина да го откупи, преработи и пласира на домашниот и странскиот пазар.

Од тутуните реколта 1956 год. што се обработуваат во 1957 год. се откупени 158.170 кг. за вредност 90,533.495 дин. или по просечна средна цена 572,74 дин. за 1 кг. По обработувањето на оваа количина тутун е добиен финален продукт од 152.775 кг. за вредност 185,587.322 дин. по средна продажна цена 1215 дин. Од вкупно добиениот продукт во 1957 год. се продадени за домашни фабрики 18.324 кг. за 23,994.164 дин. или просечна цена 1309,48 дин. а се продадени за извоз 126.346 кг. за вредност 157,575.203 дин. по просечна цена 1247, 17 за 1 кг. тутун и залихи на готов производ 7.806 кг. за 4017 динари. (21)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието за обработка на тутун во Битола производствениот план за 1957 год. го изврши: количински со 98,21% а финансиски со 103,02% и оствари вкупен приход од 1.864,0 мил. динари.

Во 1957 год. се продадени 1.685 тони тутун, од кои 709 т. за домашен пазар за вредност 643,0 мил. и 976 т. за извоз за вредност 1.220,0 милијарда. Постигната е просечна продажна цена 1.106 дин. од 1 кгр. без да е пресметан данокот на промет на извозните тутуни.

Основните средства во 1957 год. се зголемени за 124,0 мил. дин. Зголемувањето за 60,3 мил. е по

уредбата со 17%, а за 64,0 мил. се подигнати нови инвестиции и набавена е опрема, а од извори од добиените инвестициони заеми и средства на претпријатието околу 18,0 мил. динари.

Во 1957 год. просечно работеа 833 работници, од кои 92,20% се работници а 7,80% службеници, или 50,65 се машки и 49,35% се женски.

Претпријатието оствари добивка во износ од 347,0 мил. динари. Остварени и исплатени се плати над платите по тарифниот правилник 7,057.000 дин.

Претпријатието доградува еден нов магацин во кој ќе бидат сместени работилници за манипулација на тутунот и поставени климоуреди.

Сите обврски кон општествената заедница се измирани. (59)

**БИЛАНС**  
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — БИТОЛА

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	316.097	1.	Фонд на основните средства . . . . .	316.097
2.	Инвестиции во тек . . . . .	29.310	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	8.016
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	119.617	3.	Разни фондови . . . . .	139.997
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	21.293
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	489.793	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	1,279.130	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	1,301.537
6.	Друга актива . . . . .	17.697	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	83.547
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	54
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	359.407
			11.	Друга пасива . . . . .	21.696
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>2,251.644</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>2,251.644</b>

**БИЛАНС**

НА ОКОЛИСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ГРА ДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛОГА“ — РЕСЕН

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	43.180	1.	Фонд на основните средства . . . . .	43.180
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	2.960	3.	Разни фондови . . . . .	4.362
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	6.077	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	921	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	3.593	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	—
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	501
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	431
			11.	Друга пасива . . . . .	3.076
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>56.731</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>56.731</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Производителното градежно претпријатие „Слога“ — Ресен е формирано во 1951 година со реорганизација на други претпријатија и погони, а со решение на бившиот Народен одбор на Преспанска околија.

Од формирањето па до 1955 година претпријатието се занимаваше исклучиво со производство на градежни материјали, а оттогаш се занимава и со изведување на градби.

Произведува градежни материјали: тули (рачни пресувани, машински полни и машински шупливи), керамида, вар и мермер. Годишното производство

изнесува: тули рачни 820.000, тули пресувани 230.000, тули полни машински 130.000, и тули шупливи 250.000 парчиња, керамида преку 750.000 парчиња, капади до 30.000 парчиња, 830.000 кгр. вар. (дрвната база за печење на ворта од година на година се намалува, па често варниците бидуваат преместувани од еден реон во друг, со што се расстројува и производството).

Со производството на мермер претпријатието почнува во текот на 1958 година.

Што се однесува до градежната гранка, претпријатието од ден на ден се проширува и презема работи од ниска и висока градба и постигнува добри резултати запослувајќи работна сила и задоволувајќи ги потребите на градот и околијата. (72)

Б И Л А Н С

НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИСОКА ЧУКА“, с. МИРАВЦИ — ГЕВГЕЛИЈА  
Активa на ден 31-ХII-1957 година Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	59.754	1.	Фонд на основните средства . . . . .	13.798
2.	Инвестиции во тек . . . . .	5.891	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	45.957
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	10.488	3.	Разни фондови . . . . .	13.294
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	32.951	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	6.331
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	25.765
6.	Друга актива . . . . .	30.819	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	10.434
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	201
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	24.123
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>139.903</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>139.903</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВИСОКА ЧУКА“,  
с. МИРАВЦИ, ВО 1957 ГОДИНА

Претпријатието се занимава со експлоатација на шума, произведува огревно и целулозно дрво како и пилански букови трупци што ги преработува во сопствена пилана пуштена во погон во второто полугодие на 1957 година во нормални железнички прагови, разна букова граѓа (штици, талпи, летви, „метлењачи“, материјал за разна амбалажа и др.).

Претпријатието во 1957 год. отвори и свој склад на огревно дрво и други дрвени материјали во Скопје кој придонесе доста за зголемување на бруто-продуктот.

Во 1957 година планираниот бруто-продукт изнесуваше 94,300.000 дин, а се оствари 93,640.234 дин. Финансискиот план е исполнет скоро со 100%. Добивката е планирана во износ од 13,040.000 дин., а се остварени 18,403.428 дин. Од оваа добивка исплатени се ануитети по инвестициониот заем во износ

од 6,369.605 дин., за резервни фонд 636.908 дин., за болувања и одвоен живот 579.453 дин.

Од остварената добивка се издвоени за плати над платите по тарифниот правилник 1,192.186 дин. со придонесите. Од тоа за премии и награди 242.362 дин., за сојузен данок 8,817.402 дин., а остатокот

за општествен инвестиционен фонд и за средства за самостојно располагање спрема прописите.

Претпријатието постигна видни резултати во 1957 год. со залагањето на сите работници и раководители. (87)

**БИЛАНС**

**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО „АГРОСНАБДИТЕЛ“ — СКОПЈЕ**

**Активa**

на ден 31-XII-1957 година

**Пасивa**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	93.400	1.	Фонд на основните средства . . . . .	53.890
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	39.510
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	36.782	3.	Разни фондови . . . . .	100.831
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	540.212	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	796.892	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	182.619	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	1,151.927
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	1.862
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	10.195
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	172.897
			11.	Друга пасива . . . . .	118.793
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>1,649.905</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>1,649.905</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРОСНАБДИТЕЛ“ — СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието имаше за задача преку механизирањето на земјоделството да го унапреди истото, да ја зголеми продуктивноста и квалитетот на производството, како и да ги намали трошоците по единица производ.

Кон напорите што ги прави нашата заедница и останатите општествени фактори за унапредувањето на земјоделството, несомнежно најпрактично и целесходно е вклучен нашиот работен колектив

како целина а како негов дел и пословницата за механизација на земјоделството.

Преку своето долгогодишно работење претпријатието си овозможи специјализирање и проширување на своите деловни врски, како во внатрешниот така и во надворешниот, трговски промет.

Во своето редовно работење претпријатието оствари вкупен промет од 4.055,687.419 дин., благодарение на извесни аранжмани за увоз на трактори, земјоделски справи и друга стока.

Разликата помеѓу набавната и продажната цена на база остварениот промет изнесува 4,80%, а вкупните материјални трошоци 2,46%. (112)



**БИЛАНС**  
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ „КАРАОРМАН“ — СТРУГА

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	47 813	1.	Фонд на основните средства . . . . .	19.331
2.	Инвестиции во тек . . . . .	19.509	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	26.675
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	7.401	3.	Разни фондови . . . . .	7.375
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	69.457	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	17.630
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	24.393	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	3.686
6.	Друга актива . . . . .	24.444	6.	Банка — кредит за обртни средства	35.390
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	36.089
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	4.672
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	24.473
			11.	Друга пасива . . . . .	17.696
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>193.017</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>193.017</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ „КАРАОРМАН“**  
**— СТРУГА, ВО 1957 ГОДИНА**

Поставениот план за производство и реализација за оваа своја трета година од работењето во износ од 153,604.000 дин. претпријатието го оствари во вредност од 162,734.000 дин. т. е. вредносно го исполни со 106%. Меѓутоа, количински планот е исполнет со 80%. До потфрлање на планот по количина дојде во експлоатацијата на шумите (таму планот е исполнет со околу 70%). Доделената дрвна маса од шумските стопанства беше недоволна, а освен тоа сечиштето во шумата „Караорман“ го презеде општинското претпријатие од реонот.

Претпријатието основни средства во почетокот на годината имаше во вредност од 70,145.000 динари, со сегашна вредност од 50,772.000, а на крајот од годината 71,262.000, со сегашна вредност од 47,813.000 динари.

Кредити за обртни средства во почетокот на годината се користени во вредност од 60,270.000 дин., а на крајот од годината во вредност од 71,479.000

дин. (Од нив фондот на обртни средства изнесува 36,089.000 дин.).

Комбинатот претрпе во 1957 год. загуба во работењето во износ од 8,703.000 дин., што заедно со законските обврски од 1,461.000 дин. изнесува 10,164.000 дин. За сметка на резервниот фонд таа се покрива во износ од 366.000 дин., а за сметка на платниот фонд 9,798.000 дин. Загубата е последица од недоволно искористениот капацитет, од неисполнувањето на планот по количина, од наголемувањето на трошоците по вредност. За ова придонесоа специфичните услови за работа, недоволни суровини, недоволни услови за пласман на готовите производи, а и наголемувањето на извесни давачки и трошоци. Голем дел од загубата се должи на ниската цена на огревното дрво (продавано е по цената на чинењето поради големите залихи и слабата побарувачка).

Бруто-платниот фонд е укалкулиран за 1957 год. во износ 37,708.789 дин., а се остварени 42,724.942 дин. Просечниот број на работниците и службениците през годината изнесуваше 188 лица со просечна нето тарифна ставка од 12.980 дин. (89)

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — ТЕТОВО**

Активa

на ден 31-ХИ-1957 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	191.949	1.	Фонд на основните средства . . . . .	191.949
2.	Инвестиции во тек . . . . .	62	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	46.301	3.	Разни фондови . . . . .	52.427
<b>Б. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	142.367	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	62
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	42.655	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	148.170
6.	Друга актива . . . . .	5.692	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	31.846
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	1.158
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	3.414
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>429.026</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>429.026</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН,  
ТЕТОВО, ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието е основано како стопанска организација со решение на Владата на ФНРЈ IV бр. 1791/4 од 18-III-1949 година, и како такво е регистрирано при Окружниот суд во Скопје, во регистарот на стопанските организации во книга IV на регистарски лист 175, страна 471.

Дејноста на претпријатието е: вршење сите работи во врска со производството, преработката и продажбата на тутунот.

Реализација на откупениот тутун од реколта 1956 година, добиен по преработка како финален продукт е остварена 100%.

Планот е потфрлен и тоа: количински за 7,6%, а по вредност за 5,88%. Тоа доаѓа од објективни причини. Податоците што му беа дадени на Заводот за стопанско планирање се базирани на просечниот придонес на страк, оти во времето кога тие се давани, односно кога е вршено планирање, тутуните уште не се откупени. Поради сушата приносот впадна, но се доби поквалитетна суровина.

Постигнатата просечна продажна цена на тутунот

за домашна фабрикација изнесуваше 495,90 д. по еден килограм, а на извозните тутуни 1.630 дин. по еден килограм со пресметан 57% данок на промет.

Снабдување на суровини беше директно од непосредните тутунопроизводители по пат на доброволно контрахирање.

Зголемување на фондот на основните средства во текот на годината е извршено за 1,18%. Во текот на годината имаше извршено расходување на потрајани основни средства, како и отстапување на основните средства без надомест согласно со постојните прописи.

Остварената добивка е правилно распределена. Обврски спрема општествената заедница се извршени спрема постигнатиот финансиски ефект, а остварени плати над плати по тарифниот правилник, кои изнесуваат околу 1/2 од месечна плата, во просекот, исплатени им се на работниците и службениците, согласно со постојните прописи.

Годишниот попис беше правилно спроведен, а ликвидацијата на констатираните вишоци и кусоци е спроведена согласно со одлуката на работничкиот совет.

## БИЛАНС

## НА ГРАДСКАТА КОНЗУМНА МЛЕКАРА — ПРИЛЕП

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
<b>A. Основни и издвоени средства</b>			<b>A. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	68.608	1.	Фонд на основните средства . . . . .	12.066
2.	Инвестиции во тек . . . . .	399	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	56.542
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	821	3.	Разни фондови . . . . .	1.227
<b>B. Обртни средства</b>			<b>B. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	14.085	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>B. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>B. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	19.950	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	399
6.	Друга актива . . . . .	10.786	<b>B. Извори на обртните средства</b>		
			6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	6.389
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	23.869
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	67
			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	14.090
			11.	Друга пасива . . . . .	—
<b>ВКУПНО:</b>		<b>114.649</b>	<b>ВКУПНО:</b>		<b>114.649</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Градската конзумна млекарa — Прилеп е основана со решение бр. 3874/56 год. на Народниот одбор на Прилепската општина.

Стопанската делатност ѝ е снабдување и производство на млечни производи. Со посебна одлуга на Народниот одбор на Прилепската општина, кон млекарата при крајот на 1957 год. е припоено и

претпријатието за производство на шеќерни производи „Балкан“ — Прилеп, со што денеска млекарата ја прошири својата стопанска делатност на производство на млечни и шеќерни производи. Во својот состав таа има 14 продавници, 1 млечен ресторана, погон за млечни производи и погон за производи од шеќер.

Бројот на запослените работници и службеници е 79 лица. (84)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Инвалидското занаетчиско производително претпријатие „Билјана“, Скопје е основано во 1952 година и работи преку своите формирани погони. Се занимава со производство на слатки, сода-вода.

За извршување на планот претпријатието располага со основни средства во износ од 20.779.832 дин., а покрај тоа користеше и кредит кај Народната банка во висина од 4.871.000 динари.

Во текот на ек оиската 1957 година претпријатието направи пром од 71.656.027 дин., а плани-

раниот изнесуваше 60.000.000 дин. така да планот за промет е натфрлен за 7.165.602 дин.

Остварените вкупни приходи од 71.656.027 динари се распределени на: материјални трошоци 42.393.228 дин., амортизација 1.485.340 дин., интерес на основните средства 393.610 дин., придонес за општествените фондови 161.853 дин., придонес за членарина на комората 150.317 дин., придонес за резервен фонд 98.787 дин., и остварениот доход од 26.912.096 е распределен на општествен инвестиционен фонд 13.451 дин., фонд за слободно располагање 13.451 дин., и на личен доход на работниците сумата од 26.885.194 динари. (82)

**БИЛАНС**  
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЛЈАНА“, СКОПЈЕ

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	20.779	1.	Фонд на основните средства . . . . .	20.779
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	3.629	3.	Разни фондови . . . . .	5.605
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	7.568	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	1.849	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	1.686	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	4.871
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	560
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	112
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	2.859
			11.	Друга пасива . . . . .	725
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>35 511</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>35.511</b>

**БИЛАНС**  
НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС“ — СКОПЈЕ

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	37.365	1.	Фонд на основните средства . . . . .	37.365
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	26.643	3.	Разни фондови . . . . .	53.851
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	163.048	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	121.593	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	502	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	22.913
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	206.327
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	1.228
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	23.612
			11.	Друга пасива . . . . .	3.855
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>349 151</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>349.151</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Конфекционата фабрика „Прогрес“ е формирана по ослободувањето на нашата земја во 1955 год. Дејноста што ја обавува е произведување на најразноврсна конфекција и вршење на услужни работи. Производството е наменето во поголем дел за домашни потреби и пласман во земјата, додека еден дел се извезува и пласира на странските пазари.

Поставената планска задача за 1957 година беше да се преработат 1,112.265 м<sup>2</sup>, со извршувањето постигнато е 1,311.162 м<sup>2</sup> или планот е исполнет со 118%.

Бројот на работници и службеници на крајот на 1957 год. изнесува 307 лица. Во текот на оваа по-

словна година претпријатието користеше просечно обртни средства 229,230.000 дин. Направен е вкупен промет од 690,087.000 дин.

Со работењето фабриката беше активна, така што на крајот на годината покажа позитивен резултат остварувајќи добивка во износ од 52,233.000 динари.

Обврските кон општествената заедница, како и спрема добавувачите се извршувани секогаш благовремено. Исто така побарувањата редовно се наплатувани. Сомнителни побарувања немаше ниту се вршени некои отписи на нив.

Промени во основните средства нема, но затоа е во перспектива во идната година да се изврши реконструкција на машинскиот парк и да се зголеми обемот на работењето и знатно подобри квалитетот. (107)

БИЛАНС  
НА ПРОДАВНИЦАТА НА ФАБРИКАТА „ПРОГРЕС“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	—	1.	Фонд на основните средства . . . . .	—
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	80	3.	Разни фондови . . . . .	882
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	8.956	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	233	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	—	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	—
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	—
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	8.273
			11.	Друга пасива . . . . .	114
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>9.269</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>9.269</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Продавницата на конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје е трговски дуќан наменет за продажба на конфекција произведена во фабриката. Целта на оваа продавница е пред сè, да ги задоволува потребите на потрошувачите со конфекциска стока, и преку ња да се репрезентира производството на фабриката.

Со своето работење продавницата успеа од година во година да го зголемува прометот, така што во 1957 год. постигната е продажба на стоки за 38,238.000 дин., а остварен е доход од 1,383.000 дин.

Како перспектива за во иднина се предвидува асортиманот на стоката да биде далеку поголем, цените на стоките што пониски, а услугата покултурна. (108)

## БИЛАНС

## НА ГРАДСКАТА ПЕЧАТНИЦА „11 ОКТОМВРИ“, ПРИЛЕП

Активa

на ден 31-XII-1957 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	1.968	1.	Фонд на основните средства . . . . .	1.968
2.	Инвестиции во тек . . . . .	658	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	861	3.	Разни фондови . . . . .	1.197
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	1.589	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	2.579	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	657
6.	Друга актива . . . . .	272	6.	Банка — кредит за обртни средства	891
<b>ВКУПНО:</b>			<b>ВКУПНО:</b>		
		<b>7.926</b>			<b>7.926</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Печатницата „11 октомври“ 1957 година ја заврши успешно, со добивка од 571.000 дин.

Реализацијата е остварена во износ од дин. 8,508.611 како и во 1956 година.

Продолжена е тенденцијата со замена, обнова и набавка на основни средства, за која цел е утросено од фондовите 657.371 дин.

Формиран е фонд на обртни средства од 931.985 дин. од кој на сопствениот удел отпаѓа 520.985 дин. (96)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ЗАДРУЖНИОТ ЗАВОД ЗА ДОМАШНИ  
РАКОТВОРБИ — СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА

Заводот е основан во 1954 год. од Главниот задружен сојуз на кој во 1956 и 1957 год. не му е укажана никаква помош. Сите проблеми Заводот сам ги решаваше. Основната дејност на Заводот беше производство на разни изработки од домашна ракотворба, а имаше и столарски погон. Во април 1957 год., кон Заводот се припои Кошничарското претпријатие „Врба“ од Скопје, кое поради нега-

тивниот биланс од околу 4,000.000 дин. не можеше да опстане.

Последици од ова спојување имаше Заводот во тоа што разни салда пренесени како актива во текот на годината се покажаа како фиктивни, кои и понатаму продолжуваат, и пренесените залихи на готовите стоки се со повисоки цени од оние што чинат.

Доходот искажан по завршната сметка во износ од 19,083.663 дин. е коригиран, намален од страна на комисијата за 689.690 дин. поради разни пропусти. Ова делум ќе се одрази и на работењето во 1958 година. (105)

**БИЛАНС**  
НА ЗАДРУЖНИОТ ЗАВОД ЗА ДОМАШНИ РАКОТВОРБИ — СКОПЈЕ

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	22.305	1.	Фонд на основните средства . . . . .	16.528
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	134
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	3.475	3.	Разни фондови . . . . .	4.174
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	18.596	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	15.419	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	2.650
6.	Друга актива . . . . .	274	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	7.004
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	8.662
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	—
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	16.377
			11.	Друга пасива . . . . .	4.540
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>60.069</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>60.069</b>

**БИЛАНС**

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЛО ЗАРСТВО „ЛОЗАР“, с. ТОПОЛЧАНИ — ПРИЛЕП

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	23.587	1.	Фонд на основните средства . . . . .	352
2.	Инвестиции во тек . . . . .	39.580	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	22.117
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	387	3.	Разни фондови . . . . .	627
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	8.467	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	40.698
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	2.730	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	2.084
6.	Друга актива . . . . .	4.116	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	1.053
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	3.957
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	1.795
			11.	Друга пасива . . . . .	6.184
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>78.867</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>78.867</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Стопанството „Лозар“ е формирано во текот на 1953 год. со решение бр. 10384 од 25-VII на бившата Прилепска околија и му е даден лозарски смер.

Стопанството се најдува сè уште во изградба, кое со перспективната програма треба да засади 450 ха плантажни лозја, а кредити му се одобрени само за 250 ха. Од тие 250 ха досега имаме засадејо

107 ха, од кој 50 ха се на род во 1958 год. а останатите се во прва и втора година.

Пред инвестиционата изградба стопанството имаше многу мал дел од ратарски култури. Ратарството служи исклучиво само за исхрана на стоката која во мал дел ја имаме.

Во текот на 1957 год. ова стопанство имаше реализација 16,666.000 динари, како и трошоци во износ од 20,782.000 динари, или негативна разлика во износ од 4,116.000 динари. Оваа разлика произлегува од неплатените ануитети во 1956 и 1957 год. (71)

**БИЛАНС**  
НА ФАБРИКАТА ЗА КОЖИ, ЧЕВЛИ И ТУТКАЛ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СКОПЈЕ

Активa		на ден 31-XII-1957 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>A. Основни и издвоени средства</b>			<b>A. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	265.254	1.	Фонд на основните средства . . . . .	23.683
2.	Инвестиции во тек . . . . .	1.272	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	27.305
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	48.876	3.	Разни фондови . . . . .	48.992
<b>B. Обртни средства</b>			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	515.983	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	6.139
<b>B. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>B. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	58.947	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	151.308
6.	Друга актива . . . . .	32.863	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	228.632
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	2.201
			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	217.535
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>915.195</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>915.195</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
НА ФАБРИКАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СКОПЈЕ,  
ВО 1957 ГОДИНА

Основна дејност на фабриката е: преработка на крупни сурови кожи во бокс и фон, изработка на сите видови чевли и производство на туткал.

Фабриката е основана со решение на Владата на НРМ бр. 8088 од 4-IX-1956 год. и е регистрирана

во Стопанскиот суд во Скопје под регистарски број 274.

Во 1957 година фабриката го исполни производствениот план просечно по балансни групи 88,75%, а по вредност по цена на чинењето 107,25%. Планот за реализација е извршен со 77,75%.

Остварен е вкупен приход од 691,000.328 дин., трошоци на производството се 678,706.737 дин., а на стопанската организација ѝ останува добивка 12,293.591 дин. (106)



**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЖЕКТИРАЊЕ НА ФИЛМОВИ КИНО „КУЛТУРА“ — ГЕВГЕЛИЈА**  
**Активa** **на ден 31-XII-1957 година** **Пасива**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	8.287	1.	Фонд на основните средства . . . . .	8.287
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	1.022	3.	Разни фондови . . . . .	1.078
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	723	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	19	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	300
6.	Друга актива . . . . .	302	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	150
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	—
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	431
			11.	Друга пасива . . . . .	107
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>10.353</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>10.353</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието за прожектирање на филмови кино „Култура“ — Гевгелија е основано на 14-VIII-1953 год. од страна на НО на општината Гевгелија.

Предмет на работата е прожектирање на филмови (филмски новости низ целиот свет).

Претпријатието има остварено вкупни приходи во износ 4,536.000 дин., а трошоци 3,095.000 дин. Од ова произлегува дека претпријатието има остварено доход од 1,441.000 дин. (102)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА**  
**ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТУТУН — РЕСЕН,**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Од анализата за работата на претпријатието се гледа дека основната цел ја постигнува и задоволува, така да во однос на производството од година на година постигнува сè подобар квалитет на произведен тутун, како и количинско наголемување. Напоредо со ова се зголемува и количината на тутунот за извоз, и се подобрува билансот на извозното остварување кој процент се движи од 50 на 70% извозен тутун.

Количината произведена во 1956 год. изнесува 336.814 кгр. а пак оваа година е остварено 439.507 кгр. а за наредната е планирано и веќе остварено 825.000 кгр. доброквалитетен тутун. Ова разработено на финансиски показатели дава слика на сè поголема рентабилност и од година на година се наголемува и добивката која се движи во 1957 год. на 139 милиони динари.

Посебно внимание му е посветено на кадарот преку степендирање за стручното усовршување, како и наголемување обемот на инвестиции кои се неопходни за понатамошното работење.

Работата претпријатието ја изврши спрема својата намена и план. (73)

**БИЛАНС**  
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — РЕСЕН

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>A. Основни и издвоени средства</b>			<b>A. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	137.218	1.	Фонд на основните средства . . . . .	133.087
2.	Инвестиции во тек . . . . .	512	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	4.131
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	18.417	3.	Разни фондови . . . . .	29.863
<b>B. Обртни средства</b>			<b>B. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	111.196	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>B. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	189.895	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	536
6.	Друга актива . . . . .	360	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	210.979
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	18.151
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	835
			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	60.016
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>457.598</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>457.598</b>

**БИЛАНС**

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „МИНЕ ЕФТИМОВ“ — КРУШЕВО

Активa		на ден 31-XII-1957 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>A. Основни и издвоени средства</b>			<b>A. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	65.810	1.	Фонд на основните средства . . . . .	46.728
2.	Инвестиции во тек . . . . .	7.659	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	19.032
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	3.043	3.	Разни фондови . . . . .	8.237
<b>B. Обртни средства</b>			<b>B. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	14.799	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	7.709
<b>B. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	3.996	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
6.	Друга актива . . . . .	4.128	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	9.579
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	7.896
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	686
			<b>B. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	4.016
			11.	Друга пасива . . . . .	552
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>99.435</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>99.435</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
СТОПАНСТВОТО „МИШЕ ЕФТИМОВ“ —  
КРУШЕВО, ВО 1957 ГОДИНА

Стопанството е основано во 1947 година и се занимава со производство на разни земјоделски производи и тоа: ратарство, градинарство, сточарство, пчеларство и лозаро-овоштарство.

През 1957 год. стопанството имаше планирано промет од 36,562.000 дин., а оствари 28,424.358 дин.

За извршување на планот на планираните производи, стопанството користеше кредит од 14,391.000 динари.

Со неостварување на планот стопанството претрпе загуба во износ од 3,378.566 дин. која произлегува оттаму што доделената му обработлива земја е оддалечена од стопанскиот двор 6—15 клм. Таквата оддалеченост стопанството го изложува на поголеми трошоци за превоз на производите и на работниците. (86)

## БИЛАНС

### НА РУДНИКОТ „МАКЕДОНИЈА АЗБЕСТ“, БОГОСЛОВЕЦ — СВ. НИКОЛЕ

Активa		на ден 31-XII-1957 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	450.977	1.	Фонд на основните средства . . . . .	341.918
2.	Инвестиции во тек . . . . .	5.846	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	109.059
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	22.753	3.	Разни фондови . . . . .	25.530
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	15.796	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	35.712	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	5.846
6.	Друга актива . . . . .	1.546	6.	Банка — кредит за обртни средства	10.050
			7.	Фонд на обртните средства . . . . .	17.279
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	1.768
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	21.180
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>532.630</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>532.630</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Рудникот и сепарацијата за азбест сега „Македонија азбест“ Богословец — Св. Николе е основан во 1951 год. Се занимава со производство на: азбестно влакно од сите класи, азбестна и сива лепенка и азбита.

Во текот на 1957 год. производниот план е исполнет со 78%. До неисполнение дојде поради го-

лем процент на производство од 6 и 7 класа азбестно влакно за кое нема пласман на тржиштето, како во земјата така и во странство.

И покрај тоа што планот не можеше да се оствари со 100%, претпријатието ги има покриено сите трошоци и искажано вишок на доход (добивка) во износ од 3,341.000 динари, кој е распореден за покривање на законските обврски во износ од 2,334.000 и во фондот за самостојно располагање 1,007.000 дин. (90)

Врз основа на прописите чл. 82 и 93 од Уредбата за банките и штедилниците („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 4/54) и член 54 од Статутот на Задружната штедилница за Скопска околија, Штедилницата ја објавува завршната сметка

**ЗАВРШНА СМЕТКА**  
**НА ЗАДРУЖНАТА ШТЕДИЛНИЦА СКОПСКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ**  
на ден 31-XII-1957 година

Ред. бр.	Назив на сметката — рачун	Претколони	Износ во 000	Ред. бр.	Назив на рачунот	Претколони	Износ во 000
	<b>I Основни средства</b>		1.608		<b>I Извори на основ. сред.</b>		1.608
1	Намештај и орадија	1.608		1	Позајмица за основ. сред.	1.608	
	<b>II Работи со привредата</b>		309.697		<b>II Обавези по раб. со банка</b>		96.592
2	Кред. за дополн. обор. средства	228.307		2	Разни средства	96.592	
3	Кред. за стал. обор. средства	25.927			<b>III Одн. со бан. и сој. на штед.</b>		264.753
4	Посебни кредити за обор. сред.	33.662		3	Кредити од Сојуз. на штед.	254.085	
5	Потрошачки кредити	12.226		4	Преоден рачун на Нар. банка	10.668	
6	Останали кредити	3.748			<b>IV Разни фондови на штед.</b>		415
7	Среднорочни зајмови	1.589		5	Разни фондови	415	
8	Кредити за инд. произ.	1.460			<b>V Останала пасива</b>		5.561
9	Зајмови во производство	2.778		6	Разна пасива	5.561	
	<b>III Разна актива</b>		59.637		<b>VI Финансиски резултат</b>		2.013
10	Редовен текушти рачун	51.682		7	Добивка	2.013	
11	Преодни рачун на Нар. банка	123					
12	Останала актива	7.832					
	<b>Вкупно актива</b>		<b>370.942</b>		<b>Вкупно пасива</b>		<b>370.942</b>

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА**  
**ЗАДРУЖНАТА ШТЕДИЛНИЦА — СКОПЈЕ,**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Во текот на 1957 година по иницијатива на Околинскиот задружен сојуз за Скопска околија е формирана од задруги и други задружни стопански организации Задружната штедилница — Скопје.

За период од половина година за својата работа Задружната штедилница успеа да ги опфати сите задруги и други задружни стопански организации во членство, да го опфатне целокупниот кредитирање на задружниот сектор преку штедилницата и активно да дејствува со својата од-

редена кредитна политика во развивањето на задругите и другите задружни организации од Скопска околија.

Во текот на 1957 год. пласираните кредити во задругите и другите задружни организации се наголемени, што е резултат на зголемениот обем на работата во откупот и другите селско-стопански дејности кај задругите.

Финансовиот резултат на Задружната штедилница во текот на оваа година е одраз на зголемениот обем на работата во задругите и максималното користење на слободните средства за пласман.

(100)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје е основано во 1946 година со решение бр. 6993/46 на Градскиот народен одбор — Скопје, со задаток да го обработува тогавашното земјиште и рационално да го исползува.

Планираниот сеидбен план се изврши 100% со незначителни измени на поедини култури. Применувајќи го методот плаќање по единица на производ

стопанството успеа да го намали просечниот број на работната сила, а со тоа се зголеми продуктивноста на трудот.

Стопанството оствари бруто продукт од 62,420.231 динар. Упоредувајќи го продуктот од 1956 год. е намален за 3% но затоа и трошоците на работењето се намалени во споредба со 1956 год.

Покрај личниот доход пресметан по единица-производ, стопанството изврши распределба на платите 3,460.967 динари.

(77)

**БИЛАНС**  
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на ден 31-XII-1957 година			на ден 31-XII-1957 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	108.784	1.	Фонд на основните средства . . . . .	104.188
2.	Инвестиции во тек . . . . .	1 053	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	4.596
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	4.811	3.	Разни фондови . . . . .	7.891
<b>Б. Обртни средства</b>			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	31.284	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	1.053
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	5 882	6.	Банка — кредит за обртни средства	12.023
6.	Друга актива . . . . .	338	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	13.371
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	776
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	8.254
			11.	Друга пасива . . . . .	—
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>152.152</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>152.152</b>

**БИЛАНС**  
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ОГРЕВНИ И ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ  
„ЈАСЕН“, ПРИЛЕП

Активa			Пасивa		
на ден 31-XII-1957 година			на ден 31-XII-1957 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	2.512	1.	Фонд на основните средства . . . . .	2.512
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	3.034	3.	Разни фондови . . . . .	4.091
<b>Б. Обртни средства</b>			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	18.371	5.	Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	8.791	6.	Банка — кредит за обртни средства	21.790
6.	Друга актива . . . . .	1.045	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	175
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	—
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	5.050
			11.	Друга пасива . . . . .	135
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>33.753</b>		<b>ВКУПНО:</b>	<b>33.753</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАСЕН“, —  
ПРИЛЕП, ВО 1957 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 1-I-1954 год. со решение на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 1134 од 23-I-1954 год.

Основна дејност на претпријатието е трговија на мало за промет со градежен и огревен материјал.

Во текот на 1957 год. претпријатието имаше користено стални и дополнителни обртни средства во износ од 21,790.000 динари.

Залихите на трговските стоки на ден 31-XII-1957 год. изнесуваа 16,489.844 дин.

За 1957 год. претпријатието имаше планирано реализација 130,000.000 дин., а оствари 153,337.349 дин., што значи дека планот го исполни со 117,95%.

(44)

**БИЛАНС**  
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТУТУН „БЕЛА ВОДА“ — ТИТОВ  
ВЕЛЕС

Активa		на ден 31-XII-1957 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
<b>А. Основни и издвоени средства</b>			<b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>		
1.	Основни средства . . . . .	13.371	1.	Фонд на основните средства . . . . .	8.585
2.	Инвестиции во тек . . . . .	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .	2.401
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . .	2.884	3.	Разни фондови . . . . .	20.268
<b>Б. Обртни средства</b>			<b>Б. Извори на обртните средства</b>		
4.	Вкупни обртни средства . . . . .	101.182	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . .	—
<b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
5.	Купувачи и други побарувања . . . . .	621	6.	Банка — кредит за обртни средства . . . . .	71.302
6.	Друга актива . . . . .	53.413	7.	Фонд на обртните средства . . . . .	9.758
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .	—
			9.	Пасивни временски разграничувања . . . . .	—
			<b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b>		
			10.	Добавувачи и други обврски . . . . .	3.655
			11.	Друга пасива . . . . .	53.117
<b>ВКУПНО:</b>		<b>171.471</b>	<b>ВКУПНО:</b>		<b>171.471</b>

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА  
ВОДА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС, ВО 1957 ГОДИНА

Ова претпријатие е формирано на 1-III-1954 год. со основна дејност: производство, преработка и продажба на тутун. Од формирањето претпријатието од година на година одеше во зголемување на производството проширувајќи го реонот во околицата и надвор од неа. Во текот на 1957 год. производниот план го зголеми за 100%, со тоа планираното производство од 72 тони го оствари со 140 тони тутун. Тоа придонесе претпријатието да запосли 480 работници и да оствари добивка од 29,751.188 дин. Од оваа сума на име плати над пла-

тите по тарифен правилник на работниците и службениците им е исплатено сума во износ од 11,988 088 дин. и на име премии 2.997.002 дин., а остатокот од 14,766.178 дин. е оставен во фондот за самостојно располагање на претпријатието.

Претпријатието од средствата за самостојно располагање прибави еден камион, два трактора со сите приклучни машини и многу други земјоделски алати, кои му овозможуваат површините да се обработуваат на современ начин со примена на сите агротехнички средства.

Фондовите на претпријатието како и другите средства се гледаат од приложениот биланс на ден 31-XII-1957 год.

(111)

Лична карта рег. бр. 7608, серија бр. 0584118, издадена од СВР — Скопје на име Цветко Стоилко Камреновиќ, Скопје. (3862)

Лична карта рег. бр. 57087, серија бр. 0042471, издадена од СВР — Скопје на име Стојка Спасе (Стојкова) Чакиновска, Скопје. (3863)

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0012229, издадена од СВР — Скопје на име Блаже Спиرو Блажевски, Скопје. (3864)

Лична карта рег. бр. 97613, серија бр. 0632336, издадена од СВР — Скопје на име Веко Гуго Гутик, Скопје. (3865)

Лична карта рег. бр. 40196, серија бр. 0655877, издадена од СВР — Скопје на име Донка Велко Гугова, Скопје. (3866)

Лична карта рег. бр. 83427, серија бр. 0060284, издадена од СВР — Скопје на име Мица Ѓорѓи (Петрушевска) Јовановска, Скопје. (3867)

Лична карта рег. бр. 80758, серија бр. 0056993, издадена од СВР — Скопје на име Амет Сулејман Шабан, Скопје. (3868)

Лична карта рег. бр. 96209, серија бр. 0608310, издадена од СВР — Скопје на име Спасо Ацо Челикиќ, Скопје. (3869)

Лична карта рег. бр. 19544, серија бр. 0595665, издадена од СВР — Скопје на име Цветан Тодор Трајковски, Скопје. (3870)

Лична карта рег. бр. 25291, серија бр. 0047601, издадена од СВР — Љубљана на име Ристо Стојан Олумчев, Скопје. (3871)

Лична карта рег. бр. 88990, серија бр. 0630761, издадена од СВР — Скопје на име Ратко Ристо Михајловски, Скопје. (3872)

Лична карта рег. бр. 44374, серија бр. 0623427, издадена од СВР — Скопје на име Алија Хаки Рахим, Скопје. (3873)

Лична карта рег. бр. 64043, серија бр. 0069845, издадена од СВР — Скопје на име Имер Сулејман Асан, Скопје. (3874)

Лична карта рег. бр. 75774, серија бр. 0050742, издадена од СВР — Скопје на име Худавер Сант Јусуф, Скопје. (3875)

Лична карта рег. бр. 86238, серија бр. 0063498, издадена од СВР — Скопје на име Рамизе (Ибраим) Сали Јусуф, Скопје. (3876)

Лична карта рег. бр. 1489, серија бр. 0174568, издадена од СВР — Иванград на име Хивзо Шабан Балата, Скопје. (3877)

Лична карта рег. бр. 20580, серија бр. 0064134, издадена од СВР — Скопје на име Васил Ламбро Миовски, Скопје. (3878)

Лична карта рег. бр. 87744, серија бр. 0623390, издадена од СВР — Скопје на име Али Тефик Рецеп, Скопје. (3879)

Лична карта рег. бр. 2222, серија бр. 0525872, издадена од СВР — Куманово на име Мира Киро Димчевска, ул. „11 октомври“ бр. 3 — Куманово. (3923)

Лична карта рег. бр. 3694, серија бр. 0564105, издадена од СВР — Куманово на име Цемал Шабан Шабани, с. Липково — Кумановско. (3924)

Лична карта рег. бр. 4955, серија бр. 0495047, издадена од СВР — Кавадарци на име Андон Димитар Димитров, ул. „К. Спанцов“ бр. 67 — Кавадарци. (3925)

Лична карта рег. бр. 16394, серија бр. 0677560, издадена од СВР — Тетово на име Назми Тасуна Мисими, с. Вешале — Тетовско. (3926)

Лична карта рег. бр. 7945, серија бр. 0666197, издадена од СВР — Тетово на име Цевит Лакман Асани, с. Прошовце — Тетовско. (3927)

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 0061953, издадена од СВР — Крива Паланка на име Ѓорѓи Јакимов Глигоровски, с. Кркља — Кр. Паланка. (3928)

Лична карта рег. бр. 10084, серија бр. 0060796, издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стевчо Стоименов Јакимовски, с. Жидилово — Кр. Паланка. (3929)

Лична карта рег. бр. 17831, серија бр. 0235732, издадена од СВР — Охрид на име Целил Абдураман Шахо, ул. „Шар Планина“ бр. 12 — Охрид. (3887)

Лична карта рег. бр. 9284, серија бр. 0113994, издадена од СВР — Дебар на име Дукадиња Коваческа, с. Модрич — Струга. (3888)

Лична карта рег. бр. 23608, серија бр. 0720318, издадена од СВР — Гостивар на име Медит Ајета Салии, с. Србиново — Гостивар. (3889)

Лична карта рег. бр. 9063, серија бр. 0041774, издадена од СВР — Струга на име Шериф Цезаиров Клења, ул. „Г. Делчев“ бр. 249 — Охрид. (3890)

Лична карта рег. бр. 2722, серија бр. 0727202, издадена од СВР — Врод на име Мито Кицов Огненовски, ул. „Битолска“ бр. 20 — Кичево. (3891)

Лична карта рег. бр. 335302, серија бр. 297840, издадена од СВР — Белград на име Елес Асанов Дуракоски, ул. „Скопска“ бр. 27 — Кичево. (3892)

Лична карта рег. бр. 1670, серија бр. 0358189, издадена од СВР — Св. Николе на име Митко Трајанов Арсов, ул. „Бл. Леов“ бр. 4 — Титов Велес. (3893)

Лична карта рег. бр. 2668, серија бр. 0713529, издадена од СВР — Гостивар на име Идает Веапа Незири, с. Здуње — Гостивар. (3894)

Лична карта рег. бр. 7000, серија бр. 0459654, издадена од СВР — Струмица на име Ѓорѓи Митев Маџиров, ул. Дојранска“ бр. 4 — Струмица. (3895)

Лична карта рег. бр. 5560/ш, серија бр. 0411036, издадена од СВР — Штип на име Љубиша Донев Ташковски, ул. „Иво Рибар“ бр. 10 — Струмица. (3896)

Лична карта рег. бр. 3796, серија бр. 009606, издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојна Милкова Младенова, с. Варовиште — Кр. Паланка. (3897)

Лична карта рег. бр. 5280, серија бр. 0534818, издадена од СВР — Куманово на име Ване К. Јошевски, ул. „Ш македонска бригада бр. 3 — Куманово. (3898)

Лична карта рег. бр. 36775, серија бр. 0106437, издадена од СВР — Битола на име Трајко Крстев Ѓорѓиевски, ул. „Благоја Николовски“ бр. 11 — Прилеп. (3900)

Лична карта рег. бр. 13904, серија бр. 0194414, издадена од СВР — Прилеп на име Цветан Вељанов Трајковски, с. Бонче — Прилеп. (3901)

Лична карта рег. бр. 2286, серија бр. 0182796, издадена од СВР — Прилеп на име Борис Николов Бунтевски, с. Големо Коњари, Прилеп. (3902)

Лична карта рег. бр. 15463, серија бр. 0196364, издадена од СВР — Прилеп на име Христо Илијов Велјаноски, ул. „Пиринска“ бр. 77 — Прилеп. (3903)

Лична карта рег. бр. 25987, серија бр. 0561805, издадена од СВР — Куманово на име Рамиза Рушид Мамутовска, ул. „Средорек“ бр. 3 — Куманово. (3904)

Лична карта рег. бр. 1623, серија бр. 0530208, издадена од СВР — Куманово на име Благоја Атанас Костоски, ул. „Солунска“ бр. 1 — Куманово. (3905)

Лична карта рег. бр. 4023, серија бр. 0279528, издадена од СВР — Ресен на име Панде Ефтимов Митревски, с. Д. Б. Црква — Ресен. (3906)

Лична карта рег. бр. 12062, серија бр. 2905917, издадена од СВР — Вучитрн на име Авдула Авдија Алија, с. Кочилари — Титоввелешко. (3907)

Лична карта рег. бр. 10711, серија бр. 0115421, издадена од СВР — Дебар на име Лиман Селман Османи, с. Видуше — Тетовско. (3918)

Лична карта рег. бр. 7527, серија бр. 0060148, издадена од СВР — Тетово на име Исејн Изеира Абдулаи, с. Жировница — Тетовско. (3919)

Лична карта рег. бр. 9036, серија бр. 0060148, издадена од СВР — Берово на име Зумрутка Мустафа (Ипкова) Куртишова, Габрово — Делчево. (3920)

Лична карта рег. бр. 6236, серија бр. 0126218, издадена од СВР — Делчево на име Алија Алилов Куртишов, с. Габрово — Делчево. (3921)

Лична карта рег. бр. 12123, серија бр. 0420046, издадена од СВР — Струмица на име Ибраим Асанов Османов, с. Нова Мала — Струмица. (3922)

Лична карта рег. бр. 67102, серија бр. 0657744, издадена од СВР — Скопје на име Вошко Михајлов Костов, ул. „58“ бр. 48 — Скопје. (3780)

Лична карта рег. бр. 13548, серија бр. 4073558, издадена од СВР — Гњилане на име Али Шабан Браими, Скопје. (3781)

Лична карта рег. бр. 35093, серија бр. 132335, издадена од СВР — Битола на име Султана Кири Кировска, Скопје. (3782)

Лична карта рег. бр. 14154, серија бр. 0159053, издадена од СВР — Прилеп на име Васил Велко Цветановски, Скопје. (3783)

Лична карта рег. бр. 4394, серија бр. 0615694, издадена од СВР — Скопје на име Касам Дервиши, Скопје (3784)

Лична карта рег. бр. 1640, серија бр. 3615916, издадена од СВР — Сјеница на име Назиф Фархат Мартиновиќ, Скопје. (3785)

Лична карта рег. бр. 14583, серија бр. 0019428, издадена од СВР — Скопје на име Никола Лазар Николовски, ул. „31“ бр. 54 — Скопје. (3786)

Лична карта рег. бр. 100579, серија бр. 0625285, издадена од СВР — Скопје на име Стевка Миљан Мијовиќ Љутиќ, Скопје. (3787)

Лична карта рег. бр. 22066, серија бр. 0598186, издадена од СВР — Скопје на име Стојче Милош Симоновски, Скопје. (3788)

Лична карта рег. бр. 15668, серија бр. 0013640, издадена од СВР — Скопје на име Тина Крсте Батовска Петровска, Скопје. (3789)

Лична карта рег. бр. 88087, серија бр. 0624333, издадена од СВР — Скопје на име Марија Санце Јанушева Драганова, Скопје. (3790)

Лична карта рег. бр. 8392, серија бр. 0310862, издадена од СВР — Св. Николе на име Благоја Славков Цанев, Скопје. (3791)

Лична карта рег. бр. 6999, серија бр. 618194, издадена од СВР — Скопје на име Јахи Веби Џета, Скопје. (3792)

Лична карта рег. бр. 57201, серија бр. 0043324, издадена од СВР — Скопје на име Мара Илија Димова, Скопје. (3793)

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 2902434, издадена од СВР — Косовска Каменица на име Асан Камбер Уреглица — Скопје. (3794)

Лична карта рег. бр. 7613, серија бр. 0884123, издадена од СВР — Скопје на име Лазо Спасо Кираниќ, Скопје. (3795)

Лична карта рег. бр. 10831, серија бр. 0586841, издадена од СВР — Скопје на име Акија Шанин Шанин, Скопје. (3796)

Лична карта рег. бр. 2580, серија бр. 0526113, издадена од СВР — Скопје на име Рахим Амит Бајрам, Скопје. (3797)

Лична карта рег. бр. 31306, серија бр. 0016119, издадена од СВР — Скопје на име Десанка Трпе Костова Атанасова, Скопје. (3798)

Лична карта рег. бр. 2700, серија бр. 0012681, издадена од СВР — Скопје на име Пенка Стојан (Павлова) Дикова, Скопје. (3799)

Лична карта рег. бр. 60519, серија бр. 0047874, издадена од СВР — Скопје на име Алија Асан Рамадан, Скопје. (3800)

Лична карта рег. бр. 63284, серија бр. 0068736, издадена од СВР — Скопје на име Мумтаз Сали Сулејман, Скопје. (3801)

Лична карта рег. бр. 67637, серија бр. 0659263, издадена од СВР — Скопје на име Исмије Халил Рамадановиќ, Скопје. (3802)

Лична карта рег. бр. 3672, серија бр. 0267429, издадена од СВР — Битола на име Ангелина Петко Тагасова, Скопје. (3803)

Лична карта рег. бр. 19037, серија бр. 0595157, издадена од СВР — Скопје на име Боге Павле Пометковски, Скопје. (3804)

## СОДРЖИНА

293. Решение за назначување на помошник државен секретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи — — — — — 549
294. Решение за разрешување на помошникот секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ — — — — — 549
295. Решение за разрешување од должноста на досегашниот директор на Управната школа во Скопје — — — — — 549
296. Решение за назначување директор на Управната школа во Скопје — — — — — 549